

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

од Третото продолжение на Деведесеттата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 1 февруари 2005 година

Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија сала 1 со почеток во 11,00 часот.

Седницата ја отвори и со неа раководеше Љупчо Јордановски, претседател на Собранието на Република Македонија.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Продолжуваме со работа по Деведесеттата седница на Собранието на Република Македонија.

Пратениците Весна Борозан, Игор Ивановски, Драган Ѓоргиев, Љубе Бошковски, Љубчо Георгиевски, Петар Наумовски, Никола Груевски, Стојан Андов, Али Ахмети, Теута Арифи, Недим Рамизи, Мендух Тачи, Илјаз Халими, Сашко Кедев, Илија Србиновски, Ганка Самоиловска-Цветанова и Трифун Костовки, ме известија дека од оправдани причини не се во можност да присуствуваат на седницата.

Пред да поминеме таму каде што застанавме минатиот пат, ги молам службите да го утврдат бројот на дојдените пратеници, потпишани пратеници.

Почитувани пратеници, бидејќи се вкупно 56 пратеници потпишани како дојдени, значи дека немаме објективно кворум.

Објавувам пауза од половина час.

(По паузата седницата продолжи во 11,35 часот).

Ги молам службите да го утврдат бројот на присутните пратеници во салата.

Почитувани пратеници, во салата има 61 пратеник.

Минуваме на точката 30 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и

Република Хрватска во контекст на приближување и пристапување во Европската унија, со Предлог на закон.

Претресот по предлогот за донесување на законот е заклучен.

На Собранието му предлагам да го усвои следниот заклучок:

Собранието го усвојува предлогот за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и Република Хрватска во контекст на приближување и пристапување во Европската унија.

Ве повикувам да гласаме.

Гласале 57 пратеника, 57 гласале за, нема воздржани, нема против.

Службите нека го утврдат бројот на присутните пратеници.

Бидејќи за време на гласањето имаше 60 пратеника, а сега сме 63, го повторувам гласањето.

Претходното гласање го поништувам.

Ве повикувам да гласаме.

Гласале 61 пратеник, 61 гласале за, нема воздржани, нема против.

Констатирам дека заклучокот е усвоен.

Дали Собранието го усвојува предлогот на оваа седница да се претресе и Предлогот на закон.

Ве повикувам да гласаме.

Гласале вкупно 65 пратеника, 64 гласале за, 1 воздржан, нема против.

Констатирам дека е усвоен предлогот на оваа седница да се претресе и Предлогот на законот.

Отворам претрес по текстот на Предлогот на законот.

Законодавно-правната комисија поднесе амандмани на насловот на Предлогот на законот на член 1 и на член 3 по кои Владата не се произнела.

Отворам претрес по амандманот на насловот на Предлогот на законот, поднесен од Законодавно-правната комисија.

Го молам претставникот на Владата да се произнесе.

Има збор заменик министерот за надворешни работи.

ФУАД ХАСАНОВИЌ:

Амандманот се прифаќа.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Амандманот се прифаќа и станува составен дел на текстот на законот.

Отворам претрес по амандманот на член 1 поднесен од Законодавно-правната комисија.

Го молам претставникот на Владата да се произнесе.

ФУАД ХАСАНОВИЌ:

Амандманот се прифаќа.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Амандманот се прифаќа и станува составен дел на текстот на законот.

Отворам претрес по амандманот на член 3 поднесен од Законодавно-правната комисија.

Го молам претставникот на Владата да се произнесе.

ФУАД ХАСАНОВИЌ:

Амандманот се прифаќа.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Амандманот се прифаќа и станува составен дел на текстот на законот.

Продолжуваме со претрес по текстот на Предлогот на законот.

Повелете господине Стаменков имате процедурално.

ВАНЧО СТАМЕНКОВ:

Јас се јавив пред десет минути за процедурално.

Почитуван претседателе, почитувани колеги пратеници,

Во Источна Македонија имаме вонредна ситуација, бидејќи патниот правец М-5.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Господине Стаменков, зборувајте ми за прекршување на процедурата.

ВАНЧО СТАМЕНКОВ:

Патниот правец М-5 е блокиран.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Господине Стаменков, ве молам за прекршување на процедурата.

ВАНЧО СТАМЕНКОВ:

Сметам дека Собранието, и вие претседателе требаше

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Парламентот си ја работи својата работа.

Ве молам каде е прекршена процедурата. Тоа не е процедурално.

Господине Чашуле имате збор.

СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ:

Ќе зборувам по повод текстот на законот и како пратеник и како претставник на Комисијата, бидејќи таа обврска ми беше доверена. Меѓутоа, претходно бидејќи падна во контекст на едно за мене значајно прашање процедурално јас му давам поддршка на пратеникот Стаменков, кога посочува на тоа дека во државата имаме вонредна ситуација, за која треба да седнеме и да расправаме. (Од место некој дофрлува). Јас не правам разлика.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Господине Чашуле,

СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ:

Ве молам претседателе не ме прекинувајте.

Од место дофраат а вие не ги прекинувате, а сега ме прекинувате.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Јас ве прекинав.

СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ:

Ми дофруваат од место вие тоа го дозволувате, ме прекинувате мене кога му одговарам на пратеникот. Не гледам дека тука ја вршите својата должност како спикер и држите рамнотежа на односите.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Јас гледам дека вие по текстот на законот не го поддржувате што исто не е процедурално.

СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ:

Како известител на Комисијата за европски прашања бев задолжен да земам збор и да посочам на извонредното значење на овој документ. А како пратеник сакам за аналиите на оваа наша држава да остане забележано дека Република Македонија уште во фазата на договорање и преговарање за Спогодбата за стабилизација и асоцијација, Владата на премиерот Георгиевски и се обрати на Владата на господинот Рачан и македонска делегација отиде во Загреб, јас ја имав таа чест да бидам нејзин дел, како заменик шеф на преговарачкиот тим и принудивме уште тогаш 1999-2000 на прелом, на Хрватска со нас како доказ дека и двете држави проактивно гледаме на ситуацијата во регионот и дека сакаме врз основа на новите стандарди, кон кои се доближуваме кон Европската унија, да поставиме темели за подинамична, поплодотворна и покорисна соработка меѓу нашите две држави.

Морам да призnam во оваа прилика дека од Хрватска страна немавме веднаш разбирање, иако им посочувавме дека врз основа на искуството од преговорите и од содржината на спогодбата дека тоа ќе биде и за нив еден ден обврска.

Позицијата на Република Македонија тогаш беше, и ме радува што сеуште е, дека треба да одиме пред обврските за да градиме стандарди кои ќе им користат пред се, на нашите граѓани.

Оттаму сметам дека конечното заокружување на ова прашање, кое подоцна стана обврска за Република Хрватска врз основа на спогодбата за стабилизација и асоцијација, ги доближи нашите две земји и оваа спогодба се потпиша.

Оваа спогодба за мене не е само формална обврска, која произлегува од сите оние дејствија што ние како две држави во таа фаза, ние сме во фаза пред

кандидатура, а тие се веќе кандидати, треба да ги извршат, туку сметам дека како и кога одевме пред спогодбата, така и сега на темелот на ваквите спогодби, кои во иднина ние како две европски ориентирани држави ќе ги потпишуваме со нашите соседи, може да се изгради тоа ново милје на Балканот, кое ќе го отрgne од неговата заточеност во 19-от век, во создавање на држави врз основа на погрешни премиси и ќе го воведе како економски пропулзивен и привлечен регион во Унијата, каде што ќе имаме да понудиме, неиспарцелисана недвижнина, туку еден хомоген обединет пазар на кој ќе бидеме во состојба уште во фазата пред да влеземе во Унијата, да почнеме да разменуваме добра, граѓаните да се движат слободно да соработуваме и да можеме на овој тесен простор, она малку што го создаваме да не наидува на бариери, патувајќи од овде до Загреб, да мора да помине три, четири или пет, зависно од кој правец ќе тргне, граници.

Оттаму, топло ви препорачувам оваа Спогодба да ја усвоиме, претходното кажано го истакнав, заради тоа што е нужно да се регистрира дека Република Македонија наспроти сите тешкотии што уследија во таа наша траекторија од 1999 година, кога пристапивме кон нашето асоцирање и пред тоа од 1995 година, кога ги почнавме првите облици на соработка била проактивна и имала доволно визија да каже како низ европска перспектива и визура го гледа Балканот, во кој таа со оваа Спогодба и со нашата проактивност во однос на неа покажа и докажа дека е во состојба да гради видоизменети односи кои ќе не отрнат од минатото и ќе не доведат прво како економии во ситуација на нашите граѓани да можеме да им понудиме нешто повеќе од ова што го нудиме сега, а потоа врз основа на таквата ситуација, на таквите предности, на таквата, пред се, економска, а не политичка интеграција која ќе води сметка за нашите особености, ќе можеме на Унијата да им понудиме еден консолидиран балкан, кој заради својата привлечност, ќе биде потоа интегриран.

Благодарам.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Дали некој друг бара збор? (Никој)

Бидејќи никој друг не бара збор, го заклучувам претресот по текстот.

Предлогот на законот го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Гласале 68 пратеника, 67 за, 1 воздржан, нема против.

Констатирам дека Собранието го донесе законот за ратификација на Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и Република Хрватска во контекст на приближување и пристапување кон Европската унија.

Минуваме на точката 31 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за основање Културно-информативен центар на Република Македонија во Софија и Културно-информативен центар на Република Бугарија во Скопје, со Предлог на закон.

Предлогот за донесување на закон, со Предлогот на законот, извештаите на работните тела на Собранието Ви се доставени, односно поделени.

Отворам претрес по Предлогот за донесување на законот.

Молам, кој бара збор?

Повелете господине Михајловски, имате збор.

ЈОРДАН МИХАЈЛОВСКИ:

Почитуван претседателе, почитувани претставници на Владата на Република Македонија,

Владата на Република Македонија уште на 15 мај 2000 година има потпишано спогодба за соработка во областа на културата со Република Бугарија.

Во контекс на тие иницијативи е и отворањето на овој центар и таа иницијатива мислам дека неоправдано трае се до денеска и добро е што денеска сиот овој процес го заокружуваме со донесување на овој закон за ратификација

на Спогодбата за отворање на културно информативни центри на Република Македонија во Софија и на Република Бугарија во Скопје.

90 - 03
02/1.- /LJ

JORDAN MIHAJLOVSKI: (prodol`enie)

Kako ~ovek кој pove}e godini е во sferata na kulturata i koj ima sorabotka, taka da ka`am, на najvisoko nivo со Republika Bugarija go ~uvstuvuvam овој problem na drug na~in deka kulturnite borci od dvete zemji i intelektualcite od dvete zemji se ispraveni pred problemot od pravovremeni informacii, pred problemot za prezentirawe na vrednostite na dvete zemji.

Ovoj proces на dobrososedski odnosi со Republika Bugarija, кој во konkretniot slu~aj go nao|a svojot izraz во sferata na kulturata i informaciите во su{tina zna~i izrazena zaemna volja за nadminuvawe, pokraj drugoto i na recidivite od minatoto, a otvorenosta i dostapnosta do avtenti~nite kulturni vrednosti i informacii do javnosta na dvete zemji, како {to e definirano во ~lenot 4 од Spogodbata, како kulturna prezentacija preku umetni~ki izlo`bi, razmena na filmovi, poddr`uvawe i razmena na TV i radio programi, objavuvawe i distribucija na informativni bilteni i literatura e prilog кон otvorenata i sestrana sorabotka во sferata na kulturata, {to preku centrite u{te pove}e }e se unapreduva i nadgraduва.

Sakam u{te ne{to да ka`am. So ova kulturno informativnite centri, на Makedonija во Sofija i на Republika Bugarija во Skopje, }e se promoviraat vo zna~ajni subjekti koi ne samo {to }e gi pottiknuvaat relaciите на kulturnata sorabotka тukу }e ovozmo`uваат i pristap do izvorni informacii, koi ja otslikuваат op{testvenata realnost во dvete zemji, so {to se zadovoluваат не само потребите на intelektualniot i nau~niot establi{ment, тukу i interesot na po{irokata javnost во dvete zemji.

~lenot 7 poka`uва deka dvete zemji seriozno pristapuваат кон некои carinski olesnuvawa vo smisla na protok na informacii, vnesuvawe na kulturno umetni~ki dobra, filmovi i informacii {to }e ja zbogati rabotata na centrite.

Na krajot sakam да ka`am deka otvoraweto na centrite go ~uvstuvuvam kako del ili prilog кон zapo~natite evropski integrativni procesи на na{ata zemja, во која sorabotkata со сosedite е zna~aen segment.

Zatoa, spogodbata treba da se poddr`i.

Blagodram.

QUP^O JORDANOVSKI:

Blagodram.

Ima zbor pratenikot Slavica Stankovska.

SLAVICA STANKOVSKA:

Blagodaram.

]e se obidam da bidam kratka i da ne se povtoruvam so kolegata.

Po~ituvani,

Koga stanuva zbor za donesuvawe na zakon za ratifikacija na spogodbi me|u Vladata na Republika Makedonija i vlati na nekoi drugi dr`avi, mnogu ~esto vo Parlamentot tie po inercija se donesuvaat bez nekoi pogolemi diskusii ili mnogu malku se komentira po niv, iako znaeme site deka so ratifikacija na vakvi zakoni, odnosno so ratifikacija na spogodbi me|u vlati na dve dr`avi, tie stanuvaat sostaven del na pravniot sistem i vo slu~aj koga odredena materija, odnos ili relacija ne se ragulirani so zakon, tie, soglasno Ustavot,se pravosilni.

Vo voj slu~aj koga stanuva zbor za donesuvawe zakon za ratifikacija na Spogodba me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Bugarija za osnovawe na kulturno-informativni centri, soglasno nadle`nostite {to }e gi imaat, a toa se: organizirawe vo svoi prostorii, biblioteki, ~ekalni, izdavawe ili uvezuvawe na publikacii {to se odnesuvaat na kulturni i nau~ni informacii od zemjite potpisnici, prika`uvawe na filmovi vo i nadvor od svoite prostorii so posredstvo na institucii nadle`ni za toa vo zemjata doma}in, organiziraat vo svoite prostorii nau~ni, literurni i drugi predavawa, prosledeni spored potrebata so vizuelni ilustracii ili muzi~ki odredbi, organiziraat vo svoi prostorii izlo`bi na fotografii, crte`i, plakati, knigi, originalni muzi~ki i umetni~ki dela ili reprodukci, davaat razni informativni uslugi na zainteresirani gra|ani na dvete zemji, objavuvaat i distribuiraat informativni bilteni za nastanite i manifestacii na organi od strana na kulturno informativni centri, kako i za rabota na centrite. Informiraweto podrazbira koristewe na moderni komunikaciski tehnologii.

Ova ne go ka`uvam za kolegite pratenici, zaradi toa {to sigurno tie gi imaat materijalite i se zapoznaeni so seto ona {to pretstavuva predmet ili dejnost na centrite {to }e bidat osnovani,

mnogu pove}e zaradi javnosta, zaradi toa {to smetam deka vakvite kulturno informativni centri }e ovozmo`at zaemno informirawe za aktuelni sostojbi vo oblasta na kulturata, no i pro{iruvawe i prodlabovuvawe na sorabotkata i doblivuvawe na narodite i dr`avite, no i ru{ewe na ve{ta~kite barieri koi bile sozdavani godini nanazad.

Blagodaram.

QUP^O JORDANOVSKI:

Blagodaram.

Dali nekoj drug bara zbor?

Povelete gospo|ice Grkovska, imate zbor.

SLAVICA GRKOVSKA:

Blagodaram, pretsedatele.

]e ka`am sosema nakratko, zatoa {to sakam da dadam i malku poinakva dimenzija pri ratifikacija na vakvata spogodba.

Sakam da preporo~am na Vladata i na Ministerstvoto za nadvore{ni raboti da se obide dokoku e mo`no vo pove}e zemji da se otvorat vakvi kulturno informativni centri, zatoa {to toa e odli~na mo`nost, ne samo za unapreduvawe na sorabotkata me|u na{ata dr`ava i ostanatite dr`avi, tuku i za promocija na Republika Makedonija i toa na sekakvo pole, ne samo na poleto na kulturata, tuku i na poleto na turizmot, ekonomskite potencijali na dr`avata, podobruvawe na imixot na na{ata dr`ava i razvivawe na stereotipite {to vladeat za na{ata dr`ava.

QUP^O JORDANOVSKI:

Blagodaram.

Povelete gospodine ^a{ule, imate zbor.

SLOBODAN ^AULE:

Blagodram, gospodine pretsedatel,

Sedam tamu na agolot, pa nezgodno mi e da i zboruvam na govornicata, zatoa tolku ~esto govoram na nea.

Stanav inspiriran od kole{kata Stankovska, da ka`am deka premnogu ~esto ni se slu~uva zna~ajni raboti, koi utre stanuvaat del od na{eto sekojdnevie i kako zakoni, stanuvat voedno i

gra|anska obvrska, pa ne bi sakal i ovaa ratifikacija, koja za mene ima edna dopolnitelna dimenzija, da pomine tuku taka, i da ne se evidentira edna krupna vrednost.

Imeno, ako postojat kulturni centri za razmena na kulturni dobra, toa zna~i deka postojat dve kulturi. Ova za na{ite odnosi so Republika Bugarija e zna~aen is~ekor. Prvo, govori za na{a zrelost, zna~i sme drevna dr`ava koja ima sega novi kulturni vrednosti koi se od interes za na{ite sosedi i poka`uva evropska zrelost na Republika Bugarija koja postepeno se otka`uva od edna neprijatna situacija, od eden neprijaten te`ok baga` za odnosite me|u dvete zemji i pristapuva kon makedonskite vrednosti kako kon avtohtona kultura. Zna~i, nie so Republika Bugarija zatvorame na ovoj na~in so ovoj siten, navidum bezna~aen zakon, koj mo`e{e da pomine i bez da se ka`e ne{to za nego, edno poglavje koe so decenii, ako ne i dva veka, gi optovaruva{e na{ite odnosi.

Zna~i, Republika Makedonija i Republika Bugarija so ovoj na{ dene{en zakon {to }e go ratifikuvame, so ovie na{i dene{ni zakoni, kodificiraat postoece na dve zasebni kulturi so sopstveni vrednosti, koi od momentot koga ova {to denes }e go izglasame }e stapi vo sila }e zapo~nat, prv pat vo svojata istorija, so isklu~ok na onoj mal period od 1945 do 1948 godina, da razmenuvaat avtenti~no avtohtono so seto po~ituvawe kulturni vrednosti.

Ottamu i nie od opozicijata }e glasame za ratifikacija na ovoj zakon.

Blagodaram.

QUP^O JORDANOVSKI:

Blagodaram gospodine ^a{ule.

Dali nekoj drug bara zbor?

Povelete gospodine Trajanovski.

KOCE TRAJANOVSKI:

Blagodram, gospodine pretsedatele,

Jas }e bidam kratok, samo sakam da ka`am deka nie kako prateni~ka grupa }e go poddr`ime ovoj zakon i smetam deka so ova }e se pridonese za razmena na kulturnite vrednosti me|u dvete zemji, zna~i so kulturno-informativniot centar vo Sofija na makedonskiot kulturno informativen centar i informativniot centar na Bugarija {to }e bide vo Skopje. Smetam deka ova e edno povisoko nivo na sorabotka vo kulturata ili edna od formite na sorabotka vo kulturata me|u dvete dr`avi. Zatoa, go pozdravuvame ovoj zzakon i }e glasame za nego.

Blagodaram.

QUP^O JORDANOVSKI:

Blagodaram.

Dali nekoj drug bara zbor?

Bidej}i nikoj drug ne bara zbor, go zaklu~uvam pretresot i na Sobranieto mu predlagam da go usvoi sledniot zaklu~ok:

Sobranieto go usvojuva Predlogot za donesuvawe na zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Bugarija za osnovawe kulturno informativen centar na Republika Makedonija vo Sofija i kulturno informativen centar na Republika Bugarija vo Skopje.

Ve povikuvam da glasame.

Glasale 68 pratenici, 68 pratenici glasale za, nema vozdr`ani, nema protiv.

Konstatiram deka zaklu~okot e usvoen.

Dali Sobranieto go usvojuva predlogot na ovaa sednica da se pretrese i Predlogot na zakonot.

Ve povikuvam da glasame.

Glasale 63 pratenici, 63 pratenici glasale za, nema vozdr`ani, nema protiv.

Konstatiram deka e usvoen predlogot na ovaa sednica da se pretrese i Predlogot na Zakonot.

Otvoram pretres po tekstot na Predlogot na zakonot.

Zakonodavno-pravnata komisija podnese amandman na ~len 3, po koj Vladata ne se proiznela.

Otvoram pretres po amandmanot na ~len 3, podnesen od Zakonodavno-pravnata komisija.

Go molam pretstavnikot na Vladata da se proiznese.

Ima zbor zamenikot minister za kultura.

MELPOMENI KORNETI:

Amandmanot se prifa}a.

QUP^O JORDANOVSKI:

Amandmnot e prifaten i stanuva sostaven del na tekstot na Zakonot.

Prodol`uvame so pretres po tekstot na Predlogot na zakonot.

Otvoram pretres.

Molam, koj bara zbor?

Bidej}i nikoj ne bara zbor, go zaklu~uvam pretresot po tekstot.

Predlogot na zakonot go stavam na glasawe.

Ve povikuvam da glasame.

Glasale 66 pratenici, 66 pratenici glasale za, nema vozdr`ani, nema protiv.

Konstatiram deka Sobranieto go donese Zakonot za ratifikacija na Spogodbata meju Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Bugarija za osnovawe na kulturno informativen centar na Republika Makedonija vo Sofija i kulturno-informativen centar na Repbulika Bugarija vo Skopje.

Minuvame na to~kata 32 - Predlog na zakon za koristewe i raspolagawe so stvarite na dr`avnite organi

Predlogot na zakonot i izve{taite na rabotnite tela na Sobranieto Vi se dostaveni, odnosno podeleni.

Otvoram pretres po tekstot na Predlogot na zakonot.

Zakonodavno-pravnata komisija podnese amandmani na ~len 2 to~ka 3, ~len 5 stav 6, ~len 29 stav 1, ~len 34 za dodavawe nov stav 3 po stavot 2, ~len 42 stav 3, ~len 52 stav 2, i na ~len 100.

Pratnicite Adnan Ja{ari i Rafis Aliti podnesoa amandmani na ~len 2 to~ka 5, 6 i 8, ~len 17 stav 1, i za dodavawe nov stav 2 po stavot 1, i na naslovot po ~lenovite 83 i 90, po koi Vladata ne se proiznela.

Otvoram pretres po amandmanot na ~len 2 to~ka 3 podnesen od Zakonodavno-pravnata komisija.

So ovoj amandman se soglasil poverenikot na Vladata.

Go molam pretstavnikot na Vladata da se proiznese.

Ima zbor ministerot za finansii, povelete.

NIKOLA POPOVSKI:

Amandmanot se prifa}a.

QUP^O JORDANOVSKI:

Amandmanot e prifaten i stantuva sostaven del od tekstot na zakonot.

Otvoram pretres po amandmanot na ~len 2 to~ka 5, 6 i 8 podnesen od pratenicite Adnan Ja{ari i Rafis Aliti.

Go molam pretstavnikot na Vladata da se proiznese.

Ima zbor ministerot za finansii, povelete.

NIKOLA POPOVSKI:

Amandmanot se prifa}a.

QUP^O JORDANOVSKI:

Amandmanot e prifaten i stantuva sostaven del od tekstot na zakonot.

Otvoram pretres po amandmanot na ~len 5 stav 6, podnesen od Zakonodavno-pravnata komisija.

So ovoj amandman se soglasil poverenikot na Vladata.

Go molam pretstavnikot na Vladata da se proiznese.

Ima zbor ministerot za finansii, povelete.

NIKOLA POPOVSKI:

Amandmanot se prifa}a.

QUP^O JORDANOVSKI:

Amandmanot e prifaten i stantuva sostaven del od tekstot na zakonot.

Otvoram pretres po amandmanot na ~len 17 stav 1 i za dodavawe nov stav 2 po stavot 1, podnesen od pratenicite Adnan Ja{ari i Rafis Aliti.

Go molam pretstavnikot na Vladata da se proiznese.

Ima zbor ministerot za finansii, povelete.

NIKOLA POPOVSKI:

Ovoj amandman ne se prifa}a.

QUP^O JORDANOVSKI:

Amandmanot ne e prifaten.

Dali nekoj drug bara zbor?

Povelete gospodine Ja{ari, imate zbor.

ADNAN JA[ARI]:

Dobro, gospodine pretsedatele, samo dva zbara ako imam mo`nost da ka`am, vo vrska so toa koja e pri~inata za podnesuvaweto na amandmanot na ovoj ~len. Mojata cel e preku podnesuvaweto na ovoj amandman da se sozdade mo`nost proda`bata na dvi`nite ili nedvi`nite stvari koi se op{testvena sopstvenost vo momentot na proda`ba da se napravi bez uslovuvawe i tokmu ova be{e pri~inata zo{to go podnesov ovoj amandman so koj cenam deka za stvarite koi se amortizirani proda`bata treba da bide bez uslovuvawa.

Bidej}i ministerot ne go prifati ovoj amandman, jas go povlekuvam amandmanot.

Vi blagodaram.

QUP^O JORDANOVSKI:

Blagodram,

Amandmanot e povle~en.

Otvoram pretres po amandmanot na ~len 29 stav 1, podnesen od Zakonodavno-pravnata komisija.

So ovoj amandman se soglasil poverenikot na Vladata.

Go molam pretstavnikot na Vladata da se proiznese.

Ima zbor ministerot za finansii, povelete.

NIKOLA POPOVSKI:

Amandmanot se prifa}a.

QUP^O JORDANOVSKI:

Amandmanot e prifaten i stantuva sostaven del od tekstop na zakonot.

Otvoram pretres po amandmanot na ~len 34 za dodavawe nov stav 3 po stavot 2, podnesen od Zakonodavno-pravnata komisija.

So ovoj amandman se soglasil poverenikot na Vladata.

Go molam pretstavnikot na Vladata da se proiznese.

Ima zbor ministerot za finansii, povelete.

NIKOLA POPOVSKI:

Amandmanot se prifa}a.

QUP^O JORDANOVSKI:

Amandmanot e prifaten i stantuva sostaven del od tekstot na zakonot.

Otvoram pretres po amandmanot na ~len 42 stav 3, podnesen od Zakonodavno-pravnata komisija.

So ovoj amandman se soglasil poverenikot na Vladata.

Go molam pretstavnikot na Vladata da se proiznese.

Ima zbor ministerot za finansii, povelete.

NIKOLA POPOVSKI:

Amandmanot se prifa}a.

QUP^O JORDANOVSKI:

Amandmanot e prifaten i stantuva sostaven del od tekstot na zakonot.

Otvoram pretres po amandmanot na ~len 52 stav 2, podnesen od Zakonodavno-pravnata komisija.

So ovoj amandman se soglasil poverenikot na Vladata.

Go molam pretstavnikot na Vladata da se proiznese.

Ima zbor ministerot za finansii, povelete.

NIKOLA POPOVSKI:

Amandmanot se prifa}a.

QUP^O JORDANOVSKI:

Amandmanot e prifaten i stantuva sostaven del od tekstot na zakonot.

Otvoram pretres po amandmanot na naslovite pred ~lenovite 83 i 90, podnesen od pratenicite Adnan Ja{ari i Rafis Aliti.

Go molam pretstavnikot na Vladata da se proiznese.

Ima zbor ministerot za finansii, povelete.

NIKOLA POPOVSKI:

Amandmanot se prifa}a.

QUP^O JORDANOVSKI:

Amandmanot e prifaten i stantuva sostaven del od tekstot na zakonot.

Otvoram pretres po amandmanot na ~len 100, podnesen od Zakonodavno-pravnata komisija.

So ovoj amandman se soglasil poverenikot na Vladata.

Go molam pretstavnikot na Vladata da se proiznese.

Ima zbor ministerot za finansii, povelete.

NIKOLA POPOVSKI:

Amandmanot se prifa}a.

QUP^O JORDANOVSKI:

Amandmanot e prifaten i stantuva sostaven del od tekstot na zakonot.

Prodol`uvame so pretres po tekstot na Predlogot na zakonot.

Molam, koj bara zbor?

Bidej}i nikoj ne bara zbor, go zaklu~uvam pretresot.

Predlogot na zakonot go stavam na glasawe.

Ve povikuvam da glasame.

Glasale 60 pratenici, 59 pratenici glasale za, nema vozdr`ani, 1 e protiv.

Slu`bite neka go utvrdat brojot za sekoj slu~aj, iako mislam deka vo salata ima 63 pratenici.

Vo salata vo momentot na glasaweto bea prisutni 63 pratenici.

Konstatiram deka Sobranieto go donese Zakonot za koristewe i raspolagawe so stvarite na dr`avnite organi.

Minuvame na to~kata 33 - Predlog za donesuvawe na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot na dodadena vrednost, so Predlog na zakon.

Predlaga~ na Zakonot e pratenikot @arko Karaxoski, koj e prisutan.

Predlogot za donesuvawe na zakon, so Predlogot na zakonot, dopisite na Komisijata za finansirawe i buxet i na Zakonodavno-pravnata komisija i Misleweto na Vladata vi se dostaveni odnosno podeleni.

Otvoram pretres po Predlogot za donesuvawe na zakonot.

Molam, koj bara zbor?

Povelete gospodine Karaxoski, imate zbor.

@ARKO KARAXOSKI:

Po~ituvan pretsedatele, kolegi pratenici,

So ovoj zakon sakam da re{ime edna stara dilema koja postoe{e u{te koga se donesuva{e Zakonot za danokot na dodadena vrednost, vo koj i toga{ kako pratenik bev na mislewe deka advokaturata kako javna slu`ba ne treba da bide opfatena so Zakonot za danokot na dodadena vrednost.

Me|utoa, toga{ bidej}i se nose{e kako nov zakon, najmnogu {to uspeavme da napravime be{e toa advokaturata ili advokatskata profesija da bide vnesena vo Zakonot za danokot za dodadena vrednost so povlastena stavka od 5%. Taka pomina, vo me|uvreme Zakonot pretrpe pove}e izmeni, a poslednata izmena e jso toa {to advokaturata e izedna~ena so site uslugi, odnosno trgovski uslugi ili uslu`ni dejnosti, taka {to pove}e ja nema nitu taa povlastena stavka na DDV.

Predlo`enite izmeni i dopolnuvawa na Zakonot za danokot za dodadena vrednost spored mene kako predlaga~ proizleguva od potrebata pred se za usoglasuvawe na Zakonot so Ustavot na Republika Makedonija vo nasoka na postignuvawe na ednakvost na gra|anite i eliminirawe na dvojnoto oddano~uvawe preku pla}awe na sudski taksi, kako {to e notarskata taksa i sega so noviot zakon, so Zakonot za procesna postapka vo koj se voveduva i advokatska taksa i markica, od edna strana, i pla}awe na danok na dodadena vrednost od druga strana, za edna ista rabota.

90 - 03
03/1.- JM/OM

@ARKO KARAXOSKI: (Prodol`enie)

Zna~i, pri~ini poradi koi {to go predlagam ovoj zakon ima pove}e. Jas }e se obidam da gi nabrojam.

Kako prva i glavna pri~ina za donesuvawe na ovoj zakon e Odlukata na Ustavniot sud na Republika Makedonija pod broj U. br. 154/1999 od 1.11.2000 godina, so koja e ukinat ~lenot 30 stav 2 to~ka 3 vo delot {to se odnesuva na primena na povlastena dano~na stapka od 5% na prometot i uslugi na notarite vo Zakonot za danokot na dodadena vrednost. Bitno vo ovaa odluka e toa {to vo obrazlo`enieto na ovaa odluka pokraj drugoto se povikuva i na ~len 2 stav 3 od toga{niot Zakon za trgovski dru{tva, sega e toa ~len 8 stav 2 od noviot Zakon za trgovski dru{tva spored koi advokatite, notarite i drugite slobodni zanimawa ne se trgovci i ne vr{at trgovska dejnost, a soglasno so ~len 1 stav 1 i 2 od Zakonot za danokot na dodadena vrednost. Ovoj vid na danok se presmetuva i pla}a vo site fazi na proizvodstvoto i trgovijata, kako i vo celokupniot uslu`en sektor, osven ako poinaku ne e propi{ano so ovoj zakon. Spored stavot 2 od ovoj ~len na Zakonot predmet na odano~uvawe so danok na dodadena vrednost e prometot na dobra i uslugi koj se vr{i so nadomestok vo zemjata od strana na dano~niot obvrznik vo ramkite na negovata stopanska dejnost na uvozot na dobra.

Na krajot od obrazlo`enieto na odlukata se naveduva i toa {to gra|anite preku notarite pla}aat notarska taksa i so pla}aweto na danokot na dodadena vrednost bi do{lo do dvojno odano~uvawe po ist osnov t.e. do dopolnitelno optovaruvawe na gra|anite so danoci {to e sprotivno so ~len 8 i ~len 33 od Ustavot na Republika Makedonija. Toa e vlaideeweto na pravoto, socijalna pravda, na~elata na ednakvost na gra|anite. Zna~i toa bi bilo kako prva i glavna pri~ina poradi koja {to smetam deka ovoj zakon treba da bide donesen.

Kako vtora pri~ina za donesuvaweto na ovoj zakon e toa {to vo procedura e Predlogot na zakonot za parni~na postapka vo koj pokraj drugoto, vo ~len 99 stav 2 predvideno e za site podnesoci i za site dejstvija advokatite da prilo`uvaat advokatski markici. Zamislata na definiraweto i funkcioniraweto na advokatskata markica ne e samo za{tita na advokatite, tuku i naplata na site dejstvija, ili barem site dejstvija koi se prezemaat od strana na razli~ni subjekti i dr`avata se obvrzuva da postapuva po istite. Zna~i, tro{i ogromni sredstva zaradi zadol`itelnosti na postapuvaweto po podnesocite vo sudot i drugite dr`avni organi, a pri obidot da se spravi so naplatata na danokot od prezema~ite na tie dejstvija e potpolno nemo`en. Predvidenoto voveduvawe na advokatskata markica }e ima sli~na funkcija kako i markicata predvidena za notarite, poto~no notarskite taksi. Advokatskite markici }e bidat uredeni so poseben zakon i preku niv }e se pla}aat site danoci me|u koi mo`e da bide i danokot na dodadena vrednost, site pridonesi i drugite dava~ki. Pla}aweto na danocite so dava~kite so advokatskite markici e regulirano vo pove}e evropski dr`avi me|u koi e i Repbulika Grcija. Do donesuvaweto na ovoj zakon bi se primenuval eventualno Zakonot za sudski taksi {to go primenuvaat notarite. Od prethodno iznesenoto jasno proizleguva deka advokatskata markica ja ima istata funkcija kako i markicite, poto~no notarskite taksi. A bidejki zakonot za procesna postapka ja pomina prvata faza, se o~ekuva Predlogot na zakon, smetam deka ovoj zakon treba, zna~i prethodno soglasno ovaa pri~ina da bide reguliran za da na nekoj na~in se iskompletira celata problematika.

Kako treta pri~ina za donesuvawe na ovoj zakon e toa {to spored Zakonot za DDV advokatite i notarite se samo subjekti koi go presmetuvaat i isplatuvaat danokot, dodeka istiot im se zema na gra|anite, t.e. pa|a na nivni tovar kako krajni korisnici na pravna pomo|. Soglasno gore spomenatata odluka na Ustavniot sud i od aspekt na neramnopravnata polo`ba i dvojnoto odano~uvawe na gra|anite so pla}aweto na sudskite taksi pred sudot i drugite organi {to e sprotivno na ~lenovite 8 i 33, a vo vrska so ~len 53 od Ustavot na Republika Makedonija isto kako {to e sprotivno pla}aweto na DDV pri notarskite uslugi od pri~ina na pla}awe na notarskite taksi soglasno Zakonot za sudski taksi, t.e. soglasno ~len 139 od Zakonot za vr{ewe na notarskite raboti. Do donesuvaweto na zakonot za notarski akti }e se primenuva Zakonot za sudski taksi, taka {to iznosot na taksata e namalen za 50%.

Sledna pri~ina za donesuvawe na ovoj zakon, treba da se zeme vo predvid i toa {to vo 1994 godina ima{e edno avtentично tolkuvawe na Sobranieto na Republika Makedonija, normalno po barawe na Advokatskata komora, tolkuvawe na odredbite od toga{niot Zakon za danok na promet i uslugi koj e identi~en so Zakonot za danokot na dodadena vrednost spored koj advokatite ne se obvрznici na toj danok, t.e. ne treba da pla}aat danok na uslugi bidejki advokaturata ne e uslu`na dejnost, tuku istata pru`a pravna pomo{ soglasno ~len 53 od Ustavot na Republika Makedonija i Zakonot za advokaturata.

I posledna pri~ina poradi koja {to smetam deka ovoj zakon treba da bid epodr`an e toa {to predlo`eniot zakon za izmenvuawe i dopolnuwawe na Zakonot za danokot na dodadena vrednost e vo soglasnost so ~lenot 53 od Ustavot na Republika Makedonija spored koj advokaturata pru`a pravna pomo{ na fizi~ki i pravni lica i vo nikoj slu~aj ne vr{i promet na dobra i promet na uslugi. Predlo`eniot zakon e vo soglasnost so ~len 53 od Ustavot na Republika Makedonija spored koj advokaturata pru`a pravna pomo na fizi~kite i pravnite lica, ili na gra|anite i vo nikoj slu~aj ne vr{i promet na dobra i promet na uslugi. Advokatite pru`aat pravna pomo{ za za{tita na ~ovekovite prava i slobodi i drugite prava predvideni so Ustavot i zakonite. Ustavnata polo`ba na advokatskata dejnost se definirani kako javna funkcija utvrdena so Ustavot ~len 53 koj glasi: advokaturata e samostojna i nezavisna javna slu`ba {to obezbeduva pravna pomo{ i vr{i javni ovlastuvawa soglasno so zakon. Soglasno Zakonot za advokatura opredeleni se nejzinite javni ovlastuvawa, uslovite, na~inot na vr{ewe na ovaa slu`ba, kako i drugite prava i obvрski. Ovie dva bazi~ni postulati kako osnovni prepostavki na advokaturata se poseben segment vo za{tita na pravata i slobodite na gra|anite ponatamu ja defiraat ovaa dejnost kako sosema specifi~na dejnost koja ne mo`e ednostavno da se vklopi vo ednostavnosta na vr{eweto na obi~na trgovska dejnost. Ova od pri~ini {to i samiot Zakon za DDV vo ~lenot 10 se utvrdyuva deka dr`avnite organi, organite na edinicata na lokalnata samouprava i drugite javno-pravni tela ne se dano~ni obvрznici za onoj del od nivnite dejnosti {to se ograni~uva na izvr{uvawe na javni funkcii, duri i ako vo vrska so tie dejnosti naplatuvaat danoci, taksi, pridonesi, ili drugi dava~ki. Ako se ima vo predvid, vo ostvaruvaweto na svojata funkcija advokatot e obvрzan da obezbeduva pravna pomo{ po slu`bena dol`nost, da zastapuva besplatno vo slu~aite predvideni so zakon, kako i da vr{i drugi javni ovlastuvawa za koi sozdava tro{oci, a prihodi pritoa ne se naplatuva. Isto taka,

soglasno ~len 8 stav 2 od Zakonot za trgovskite dru{tva advokatite ne se trgovci i istite soglasno Zakonot za advokatura ne se registriraat vo trgovskiот register, tuku se registriraat vo imenikot na Advokatskata komora na Republika Makedonija. Vrz osnova na site izneseni stavovi koi prethodno gi navedov vo osnovnите pri~ini poradi koi se predлага donesuvaweto na predlo`eniot zakon mora da se naglasi deka naplatata na advokatskite dejstvija, ili nagradi se odviva na mnogu specifi~en na~in. Mnogu ~esto nagradata za zastapvuaweto na advokatot se izvr{uva po zavr{uvaweto na predmetot pri {to vo tro{kovnicite koi se dostavuваат за секој предмет како nagrada za izvr{enata rabota se vkalkulirani i tro{ocite napraveni pred edna, ili pove}e godini, a nivnata naplata isto taka e neizvesna i }e rezultira duri po izvr{uvawe na predmetot vo izvr{nata postapka.

Ova bi bile nakuso pri~inite poradi koi {to smetam deka ovoj zakon treba da bide doneSEN. Sakam da napomenam deka predlo`eniot zakon ne be{e razgleduvan na komisiite od prosta pri~ina {to nema{e mislewe na Vladata i zaradi zazemeniot stav osobeno na Zakonodavno-pravnata komisija, deka bez mislewe na Vladata predlozite na zakoni koi {to doa|aat od pratenici nema da bidat razgleduvani. Taka {to ja nemavme mo`nosta po ovoj zakon da se proiznese i onaa Komisija koja e najspecifi~na koga stanuva zbor za eden vakov zakon, тоа e ZPK. Vo me|uvreme, пото~но овие denovi dojde misleweto od Vladata koe mora da ka`am deka e vo mnogu aspekti razli~no od ona {to jas sega go obrazlo`uvav. Ne bi sakal sega da go elaboriram, zatoa {to smetam deka tvrdeweto na Vladata deka ovaa dejnost ne mo`e da bide osloboadena od DDV, povikuvajki se na nekakvi evropski konvencii i na ona {to Vladata go sva}a kako advokatska profesija, odnosno dejnost od javen karakter, ne bi sakal da se vpu{tam. Smetam deka ne e vo sprotivnost so ona {to jas go tvrdam ovde vo obrazlo`enieto. Se nadevam deka kolegite, barem onie koi {to doa|aat od redot na advokaturata, ili onie koi {to bile advokati pred da stanat pratenici }e ja razberat intencijata na ona {to sakam da go predlo`am so ovoj zakon. Moram da napomenam i тоа deka kako pratenik i kako biv{ advokat, ili mo`ebi advokat vo miruvawe izvr{iv konsultacii so Advokatskata komora koja {to gi ima{e site sogleduvawa vo pogled na ona {to se predлага so ovoj zakon i kako Komora kompletno stoi na ova stanovi{te i normalno ne treba ni taa uloga da se zanemari. Samiot zakon e mal po obem, sodr`i 5 ~lena od koi {to ~lenot 1 se odnesuva na тоа advokatite i notarijatot, zna~i advokaturata i notarijatot kako

javni slu`bi da se izzemat, odnosno da se dodadat vo delot na dano~ni obvрznici koi se izzemaat, zna~i koi nema da bidat dano~ni obvрznici vo ~lenot 10. Vo ~lenot 2 na predlo`eniot zakon stanuva zbor za osloboдуваве од DDV. Zna~i, predlagam i pru`eweto pravna pomo{ koja sledi od strana na ~lenovite na Advokatskata komora da bidat izzemeni od osloboдуваве, zna~i da bidat oslobođeni od obvрska da pla}aat danok na dodadena vrednost. ^lenot 3 bi se odnesuval na obvрskata na registracijata, da se registrira prometot, zna~i onaa obvрska {to e regulirana vo ~lenot 51 stav 1 od Zakonot, me|u koi {to i advokatite treba da go registriraat prometot. I ~lenot 4 e eden preoden period so koj {to se predлага do denot na vleguvаве vo sila na ovoj zakon {to se odnesuva za advokatskite markici za advokatite i notarite da se primenuvaat odredbite od Zakonot za sudski taksi. Posledniot ~len e ~lenot koj veli deka ovoj zakon }e stapi vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo Slu`ben vesnik na Republika Makedonija. Zna~i, toa bi bilo nakuso ona {to e osnovna cel, ili pri~ina poradi {to smetam deka ovoj zakon treba da bide prifaten. Ne bi sakal da diskutiram za ustavniot osnov, deka pratenikot mo`e da predлага zakon, toa e nesporno. Nakratko go opi{av i tekstot na zakonot kolku da bide, iako prvo se glasa potrebata od donesuvаве на zakon, me|utoa kolegitе koi {to treba da se proiznesat за potrebata од donesuvаве на zakon, односно за Predlogot за donesuvаве на zakon od prilika да znaat {to se predлага и во delot na Predlogot na zakon. Se nadevam deka kaj kolegitе }e ima razbirаве, mislam na тоа да се подр`и оваа идеја, затоа {to на некој na~in zapo~nата е transforamcijata, или запо~ната е reformata во sudskiot sistem. Me|u drugoto ne treba да се zaboravi deka i advokaturata ima svoe mesto во sudskata i во pravosudnata vlast kako samostojna dejnost, kako dejnost od javen interes, javna funkcija edinstvena koja pru`a pravna pomo{ i koe ne{to e regulirano со ~lenot 53 од Ustavot na Republika Makedonija. Analogno на тоа napomenav deka во тој del на reformi на sudskata vlast ve}e gi pominavme некои bitni zakoni, me|u drugoto i Zakonot за procesna postapka кој ja o~ekуva svojata zavr{na faza. A kolku {to imam informacii od Vladata deka во тек е izrabitka i na nov zakon за advokatura кој {to }e ja regulira оваа profesija, ili оваа dejnost onaka kako {to i Ustavot ja predvidel. Smetam deka тоа go ka`av во pri~inite за donesuvаве на овој zakon, deka i advokatskata markica koja e novina, a koja se spomnuva во delot на Zakonot за procesna postapka. Vo ~lenot 90 e исто така novina sledena od

primerot na evropskite zemji bi bila isto tako kako edna od glavnite pri~ini i celi poradi koi {to ovoj zakon treba da bide podr`an.

Na krajot, bi se zablagodaril na site pratenici koi {to }e najdat razbirawe ovoj zakon da go podr`at.

QUP^O JORDANOVSKI:

Ima zbor pratenikot Zoran Tomi }.

ZORAN TOMI]:

Po~ituvan pretsedatele, po~ituvani kolegi, so vnimanie go slu{av izlagaweto na predлага~ot kolegata Karaxoski i vedna{ da ka`am po negovoto izlagawe ostana navistina sosema kratko vo dopolnenie na obrazlo`enieto za podr{ka na eden vakov tekst na zakon. Imeno, za {to stanuva zbor? Ne e sporno deka pokraj ona {to go velime vo pravoto materijalni dokazi, kolegata Karaxoski se obide da ja pojasni i odlukata na Ustavniot sud i avtenti~noto tolkuvawe na Sobranieto na Republika Makedonija od 1994 godina i seto ona {to zna~i so edna re~enica, zo{to bi do{lo do dvojno odano~uvawe na samite gra|ani. Me|utoa, ovoj zakon ne se odnesuva i da ne bide pogre{no svaten, za advokatite i za notarite kako nositeli na javna dejnost. Naprotiv, ovoj zakon e za gra|anite na Republika Makedonija. I }e ilustriram, a vie pretsedatele ste dobar matemati~ar, jas se obidov ne{to da presmetam. Za edno zastapuvawe spored sega{niot advokatski tarifnik koj iznesuva samo do iznos od 100 iljadi denari i se odnesuva samo na eden ~as, nagradata za samoto zastapuvawe so pau{alot i so saatninata od eden ~as iznesuva 4680 denari. Dokolku na ova se presmeta 18% od DDV doa|ame do iznos od 5522 denari. Jas potpolno go razbiram predлага~ot i zatoa povtoruvam, ova ne e zakon za advokatite i za notarite. Veruvajte deka onaa razlika {to }e pretstavuva DDV }e padne tokmu na tovar na samiot gra|anin, onoj koj bara usluga od notar, ili od advokat, seedno. So drugi zborovi pokraj ona {to zna~i pla}awe na personalen danok, pokraj ona {to zna~i pla}awe na danok na dobivka i kone~no ona {to mi se ~ini deka e najbitno po mene, a e sodr`ano vo misleweto na Vladata i mislam deka e vo direkna sprotivnost so ~len 53 od Ustavot na Republika Makedonija, a toa deka advokaturata e samostojna i nezavisna javna slu`ba {to obezbeduva pravna pomo{ i vr{i javni ovlastuvawa vo soglasnost so zakon i na osnova na toa dodavaj}i ja odlukata na Ustavniot sud U.br. 154 od 1999 godina od 1.11.2000 godina, so eden zbor sakam da ka`am deka ovoj zakon e sosema vo red so

Ustavot na Republika Makedonija, so ovoj zakon se {titat i se stimuliraat samite gra|ani na Republika Makedonija tokmu za svoite potrebi da se javuvaat i kaj notarite i kaj advokatite. Imaj}i go vo predvid ona {to se ka`a na kraj deka kone~no se pristapuva kon izmeni na Zakonot za procesna postapka kade {to }e se regulira onaa advokatska markica. Da objasnime i na gleda~ite i na site prisutni, deka toa pretstavuva eden vid kontrola i na dr`avnata administracija vo smisla na toa koj se mo`e da dava podnesoci vo sudot. Imeno, samo onoj koj e ovlasten, a toa e predvideno so Zakonot, samo advokatot e toj koj vo Uprava za javni prihodi }e ja zeme taa advokatska markica vo iznos koj e potreben i na osnova na toa }e podnese tu`ba do nadle`niot sud. Zna~i, se {titime od edna strana i od nadripisarstvoto i od druga strana Upravata za javni prihodi }e ima precizna evidencija, no otom, potom, {to velime. Pominu prvata faza ovde vo Sobranieto. Od site ovie pri~ini jas }e go podr`am ovoj zakon.

QUP^O JORDANOVSKI:

Gospodine Tomi}, ne ste daleku od vistinata deka ne sum lo{ matemati~ar i vo odnos na proekti i vo odnos na pari ne sum ba{ tolku dobar.

90 - 03
04/1.- NN/ML

QUP^O JORDANOVSKI:

Ima zbor gospodinot Eftim Manev.

EFTIM MANEV:

Po~ituvan pretsedatele, po~ituvani kolegi pratenici.

U{te na po~etokot }e istaknam deka go poddr`uvam Predlogot na zkonom podnesen od kolegata Karaxoski za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dodadena vrednost.

Dadenite pri~ini koi gi navede predлага~ot smetam deka se sosema opravdani i nema pri~ini ova Sobranie da ne go prifati vakviot zakon, iako koga gi nosevme izmenite i dopolnuvawata prethodno na ovoj zakon se zboruva{e za istata kategorija na uslugi koi {to se odano~uваат od ovaa sfera, i toga{ se uka`uva{e, a pominavme taku pratenicite. Tokmu zaradi toa nie mora da razmislime, ne gi beneficirame advokatite, toa {to go ka`a kolegata Tomi}, tuku gi zadol`uvame gra|anite {to pote{ko da dojdat do pravdata, {to poskapo da ja platat pravdata koja {to ja baraат.

Zboruva{e gospodinot Karaxoski deka sekoj tu`itel, sekoj gra|anin pla}a sudski taksi. Potoa gi pla}a uslugite koi {to gi prima od advokaturata, ili od notarite, a potoa isto taka se zadol`uva i so DDV, {to e dvojno pla}awe za ista rabota, ista cel, ista usluga.

Ako smeta nekoj deka advokatite se benificirani ili gi prikrivaat svoite primawa toa }e go re{i zakonot za gra|anskata postapka kade {to se voveduva markicata i toga{ advokaturata vo celost, advokatite }e gi pla}aat danocite i pridonesite koi {to proizleguvaat od ona {to tie go ostvaruvaat vo svojata rabota.

Od tie pri~ini jas }e go poddr`anm ovoj Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe. Isto taka bi gi zamolil i ostanatite kolegi, bez razlika na nivnata profesionalnost, kolku ja znaat taa rabota, no dobar del ako ima ekonomisti i menaxeri }e sfatat deka gra|anite se odano~uvaat dva pati za ista usluga, za ista cel.

Blagodaram.

QUP^O JORDANOVSKI:

Dali nekoj drug bara zbor? (Nikoj).

Bidej}{i nikoj drug ne bara zbor, go zaklu~uvam pretresot i gi molam pratenicite da vlezat vo salata, zatoa {to treba da pristapime kon glasawe.

(Nekoi pratenici vleguvaat vo salata).

Na Sobranieto mu predlagam da go usvoi sledniot zaklu~ok.

Sobranieto go usvojuva Predlogot za donesuvawe na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dodadena vrednost.

Ve povikuvam da glasame.

Glasale 54 pratenici, od koi 22 glasale za, 2 vozdr`ano i 30 pratenici protiv.

Molam slu`bite neka go utvrdat brojot na prisutnite pratenici vo salata.

(Slu`bite gi prebrojuvaat prisutnite pratenici vo salata).

Bidej}{i vo salata se prisutni 55 pratenici, go poni{tuvam glasaweto.

Gi povikuvam pratenicite da vlezat vo salata.

(Vo salata vleguvaat nekoi pratenici).

Vo salata se prisutni 59 pratenici.

Gi molam pratenicite da vlezat vo salata.

(Nekoi pratenici vleguvaat vo salata).

Sega imame uslovi da go povtorime glasaweto.

Ve povikuvam da glasame.

Glasale 62 pratenici, od koi 2 glasale za predlo`eniot zaklu~ok, 3 vozdr`ano i 59 protiv.

Konstatiram deka zaklu~okot ne e usvon.

Минуваме на точката 34 - Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, со Предлог на закон.

Predlaga~e pratenikot Van~o Stamenkov.

Предлогот за донесување на законот за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, со Предлогот на законот, дописи на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и на Законодавно-правната комисија и мислењето на Владата ви се доставени, односно поделени.

Soglasno to~ka 1 od amandmanot 16 od Ustavot na Republika Makedonija ovoj zakon se donesuva so mnozinstvo glasovi od prisutnite pratenici pri {to mora da ima mnozinstvo glasovi od prisutnite pratenici koi pripa|aat na zaednicite koi ne se mnozinstvo vo Republika Makedonija.

Otvoram pretres po Predlogot za donesuvawe na zakonot.

Molam, koj bara zbor?

Povelete gospodine Stamenkov.

VAN^O STAMENKOV

Po~ituvan pretsedatele,

Bidej}i imam podneseno amandman koj e sostaven del na tekstot na zakonot za op{tina ^e{inovo - Oble{evo }e ve molam za polovina ~as pauza za da se podeli na pratenicite zakonot.

QUP^O JORDANOVSKI:

Objavuvam polovina ~as pauza za da se podeli amandmanot.

Prodol`uvame so rabota vo 13,10 ~asot.

(Pauza od 12,40 ~asot).

(Po pauzata)

QUP^O JORDANOVSKI:

Molam pratenicite da vlezat vo salata.

Ги замолувам уште еднаш пратениците од позиција и од опозиција да влезат во салата, бидејќи расправата е отворена и сега ќе го дадам зборот. Половина час што беше побарано за амандманот помина.

Molam, koj bara zbor? (Nikoj).

Bidej}i, nikoj ne bara zbor go zaklu~uvam pretresot.

Gi molam pratenicite da vlezat vo salata, bidej}i treba da glasame po zaklu~okot.

Polovina ~as ima{e vreme, тaka be{e побарано и дадено е иjas pove}e od pet минути ~екам овде. Је se nau~ime na red i me znaete deka ve}e edna i pol godina тaka rabotam.

Gi molam pratenicite da vlezat, bidej}i desette минути prodol`uваат за kvorumot.

Polovina ~as se bara{e за amandmanot, а тој не е stignat ni vo arhiva. Komocijata na tie {to go predлагаат amandmanot ne mo`am da ja toleriram. Amandmanot ne e stignat vo arhiva i ne e podelen.

Ve molam, treba da pristapime kon glasawe.

Deset минути te~at za kvorumot, inaku }e ja prekinam sednicata. Se izvinuvam, rekov deka vo 13,10 минути по~нуваме, тоа е половина ~as, а eve go 13,16 минути, {to zna~i {est минути ve}e ~ekame.

Slu`bite neka go utvrdat brojot na prisutnите pratenici vo salata.

Vo salata se prisutni 56 pratenici i u{te tri минути имаме време до kvorumot.

Povelete gospodine Stamenkov две минути имате proceduralno, bidej}i ако nema kvorum }e ja prekinam sednicata.

VAN^O STAMENKOV:

Po~ituvan pretsedatele, по~ituvani kolegi pratenici,

Smetam deka }e se naru{i edna praksa koja {to e vo Sobranieto vovedena da ne se razgleduva zakon ако не е prisuten predlaga~ot.

Pretsedatelot na Sobranieto sega go naru{uva ova i za prv pat vo ovie dve godini go pu{ti zakonot vo rasprava bez da bide prisuten predlaga~ot. Smetam deka toa }e dovede do poremetuvawe na se ona kako rabotevme vo izminatiot period. Sakam da ka`am deka pretsedatelot treba da si ja priznae gre{kata i da se vrati nazad, bidej}i jas kako predlaga~ bev povikan od slu`bite da go potpi{am amandmanot koj {to treba da bide sostaven del na zakonot. Toj amandman e gotov, jas otidov da go potpi{am i vo tie pet minuti pretsedatelot na Sobranieto ja zatvori sednicata. Smetam deka se pravi golema gre{ka. Treba da se dade mo`nost na predlaga~ot na zakonot da obrazlo`i pred pratenicite zo{to go predlaga zakonot i koi celi }e se postignat so toj zakon. Ova e posebno va`no, bidej}i imame edna izvonredna sostojoba vo Isto~na Makedonija, imame {est dena blokiran pat od patniot pravec [tip - Ko~ani. Lu|eto od Isto~na Makedonija ednostavno ne mo`at da gi izvr{uvaat svoite osnovni potrebi, bidej}i se otse~eni od drugiot svet. Tuka se trpat ogromni {teti i vo stopanstvoto i vo site drugi sferi na `iveewe, obrazovanje, zdravstvoto itn. Da se zeme prilikata i da se ka`e pred pratenicite zo{to treba da go glasaat zakonot i toa za prv pat da se vovede edna praksa, predlaga~ot da bide otsuten i da se zatvori raspravata, mislam deka e bez presedan i deka }e napravime vo parlamentarnata demokratija edna ogromna gre{ka, koja {to }e ima posledici za ponatamo{noto rabotewe na Parlamentot.

Blagodaram.

QUP^O JORDANOVSKI:

Bidej}i, be{e proceduralno, bi sakal da vi odgovoram, gospodine Stamenkov. Praksata vo Sobranieto da bide prisuten i pretstavnikot odnosno predlaga~ot na zakonot ne e delovni~ki voop{to definirano. Duri ni takva praksa ne postoi, tuku jas kako pretsedatel na Sobranieto vrz osnova na baraweto na diskutantot ili govornikot, go ~ekam pretstavnikot na Vladata. Bidej}i pobarav dali nekoj se javuva za zbor i nikoj ne se javi za zbor i ako se jave{e nekoj za zbor i mi re~e{e deka sakam da zboruvam, koga }e bide prisuten pretstavnikot ili predlaga~ot na zakonot, jas }e pri~ekam.

Od druga strana gospodine Stamenkov dve i pol godini ste pratenik vo ovoj mandat. Smetav deka imate ~uvstvo kolku vreme treba da eden amandman da se podgotvi. Vie pobaravte polovina ~as i jas tie polovina ~as gi dadov, iako delovni~ki i vo princip i ne morav da go dadam,

bidej}i mo`e i vo tekot na sednicata toj amandman da se podnese. To~no rekov deka prodom`uvame vo 13,10 ~asot. Vo 13,10 ~asot jas vlegov vo salata i vas ve nema{e. Pra{av koj bara zbor, nikoj ne se prijavi i ja zaklu~iv sednicata. Delovni~ki ni{to ne e prekr{eno vo odnos na procedurata.

A, sega, bidej}i pominaa deset minuti za kvorum, gi molam slu`bite da go utvrdat brojot. Prvo, da go utvrdime brojot na prisutnite pratenici, pa da pristapime kon glasawe, pa potoa proceduralno }e vi dadam zbor.

Povelete gospo|o Kojzekliska proceduralno.

MARIJA KOJZEKLISKA:

Blagodaram pretsedatele, vo interes na javnosta ve slu{avme vie {to ka`avte, me|utoa, morate da ka`ete deka jas ve zamoliv za dve minuti deka ide gospodinot Stamenkov i koga vlegov da se prijavam, ve}e ja zaklu~ivte raspravata. I toa treba da se znae, a i kolegite prisutni go znaat toa.

QUP^O JORDANOVSKI:

Gospo|o Kojzekliska toa ne e proceduralno.

MARIJA KOJZEKLISKA:

Vtora rabota, delovni~ki, pretsedatele, nikade ne pi{uva deka deset minuti vie ~ekate za kvorum. Dali e toa soglasno so Delovnikot koga ve}e tolku delovni~ki nastapuvate. Kade e toa utvrdeno deka deset minuti vie treba da ~ekate za kvorum.

QUP^O JORDANOVSKI:

Pa,mo`am da ~ekam i polovina ~as, bez da ka`am deka e polovina ~as za da se obezbedi kvorum, pa da dadam pauza. No, jas pravam eden kompromis od desetina minuti, pa posle deset minuti }e ja prekinam sednicata, bidej}i po Delovnikot ako nema kvorum mora da se prekine pri glasaweto. Bidej}i, sega ima kvorum, prodom`uvame.

Gospodine Danevski {to imate vie da ka`ete?

MARIJA KOJZEKLISKA:

Pretsedatele, desette minuti vie gi opredelivte, va{ izum e toa, taka?

QUP^O JORDANOVSKI:

Sosema e dovolno namesto polovina ~as ili da dadam pauza.

MARIJA KOJZEKLISKA:

Vie gi izumivte desette minuti i {to vi zna~i vo `ivotot dve minuti. Eve, {to vo zna~at vo `ivotot dve minuti, zatoa {to toa ne e soglasno Delovnikot.

QUP^O JORDANOVSKI:

Gospo|o Kojzekliska, vie ste epten na vrata i va{eto mesto e tamu kade {to sedite, sega e na gospodin Stamenkov mestoto tamu kade {to e, a ne od vrata, bidej}i ova sepak e Parlament.

Gospodine Trajanovski, imate proceduralno?

Povelete.

KOCE TRAJANOVSKI:

Pretsedatele, smetam deka ne ste dosledni na principite. Imeno, barem dosega praksa e, ne e samo sega, jas sum od prethodniot mandat, deka dokolku predлага~ot ne e tuka, nie iks pati sme pri~ekuvale i ne sme vo tek na otvorena rasprava, vo prodl`uvaweto na taa rasprava, nie sme gi ~ekale pretstavnicate na Vladata, od Vladata da doa|aat pa da po~neme so sednica i da prodl`ime ili ako bilo pauza, pa oti{le i po pauzata ne do{le navreme.

Sega, vo konkretniov slu~aj, pretsedatele, se raboti za konkreta rabota. Se raboti za amandman, vo koj {to gospodinot Stamenkov ne mo`e da predvidi dali e polovina ~as, bidej}i toj smetal deka }e bide za polvina ~as. Jas li~no bev gore i tri slu`beni~ki od slu`bite koi pomagaat za podgotuvuvawe na toj amandman, bidej}i toj amandman, da ve potsetam, ne e samo dve re~enici, tuku ja obrabotuva, kako da ka`am, koi se naseleni mesta gi opfa}a taa op{tina. Zna~i, slu`bite bea do posleden minut gore i ne stignaa za polovina ~as da go napravat amandmanot. Vie toa go znaevte. Ili go znaevte ili treba da go pretpostavite. Smetam deka navistina ne e korekno da se prekine raspravata. Izgleda deka vie samo ~ekavte nekoj moment ili nekoja pri~ina da ja prekinete. Mislam deka treba{e da izlezete vo presret, so ogled na toa {to se raboti za rabota na slu`bite. Bidej}i, ne go pravi toj amandman Stamenkov, vie znaete deka pratenicite pri podgotuvuvaweto na amandmanite im pomagaat slu`bite. Zna~i, do 11,10 ~asot jas bev gore vo na{ata prateni~ka grupa kade {to ima{e tri vraboteni od slu`bite.

QUP^O JORDANOVSKI:

Blagodaram gospodine, tri minuti }e pominat.

KOCE TRAJANOVSKI:

Dozvolete da se doiska`am, pretsedatele. Ne mo`e tri minuti, ova e proceduralno, kade ima tri minuti proceduralno.

QUP^O JORDANOVSKI:

Tri minuti, povelete.

KOCE TRAJANOVSki:

Zna~i, smetam deka treba povtorno da dadete mo`nost gospodinot Stamenkov kako predлага~ da go obrazlo`i zakonot i amandmanot koj {to ne po negova vina, bidej}i amandmanot be{e slo`en tri vraboteni od slu`bite bea do 11,10 ~asot vo prateni~kata grupa i go pravea amandmanot. Nie sme imale mnogu slu~ai koga za nekolku minuti sme ja prodo~uvale pauzata, poradi toa {to se raboti za konkreten slu~aj. Se raboti za vo funkcija koga slu`bite treba da pomognat vo praveweto na toj amandman. E, sega, ne znam kolku vi zna~i toa edna minuta koga ne e vinoven nitu Stamenkov, nitu drugite. I da bea drugite za diskusija, ne mo`e da diskutiraat, bidej}i gospodinot Stamenkov be{e so slu`bite zaendo gore i go pravea amandmanot. Segal, mislam deka bi trebalo site da najdeme doblest, zna~i da se vrati raspravata i da mu se ovozmo`i na predlaga~ot Stamenkov, bidej}i toa ne e golema rasprava, nema da bide koj znae kolkava rasprava, da mo`e da se iska`e po ovoj Predlog na zakon i da se stavi vo ramноправна polo`ba, kako koga e predlaga~ Vladata.

Do sega nitu edna{ ne sme zaklu~ile rasprava poradi toa {to ne bil tuka pretstavnikot na Vladata. Toa ne e vo red.

90 - 03
06/1.- СП/НД

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Благодарам господине Трајановски.

Една работа да ви кажам, немојте да ги обвинувате службите, бидејќи господинот Стаменков, сега бев информиран, во 13,50 часот значи 15 минути после тоа го достави амандманот до службите да објасни каков треба да биде амандманот.

Господинот Стаменков имаше процедурално на почетокот, претпоставувам дека и тогаш имаше идеа да даде амандман, ние водевме расправа саат и половина по другите закони и после тоа се побара половина час пауза.

Ако господинот Стаменков во принцип не знае колку ни треба за еден амандман, а имавме многу искуство, тоа е негов проблем. Тој побара половина час, половина час доби.

Според тоа, господине Трајановски не сте во право во врска со службите и амандманите. Јас почнав точно онолку на време колку што реков дека е паузата. Господинот Стаменков 5 минути пред тоа го потпиша амандманот, можеше да биде тука. Можевте вие од опозицијата да бидете тука и да се пријавите за збор, ако не можеше господинот Стаменков. Никој од позицијата што беа присутни не се пријавија за збор. Според тоа, јас воопшто не гледам дека тука има некое кршење на досегашната пракса.

Повелете господине Даневски, имате процедурално?

СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ:

Господине претседателе, би било во ред да се држите за принципите и би било добро да има ред во законодавниот дом. Но, сведоци сме дека не се држите секогаш за принципите. И тоа е пракса.

Друга работа што ќе наметнеме лоша работа во Парламентот, многу пати кога станува збор за носење некои законски проекти кои се во интерес на граѓаните на Република Македонија, обично се тактизира се прави кворум, нема кворум, се договораат, но секогаш сме биле на ваша страна и секогаш сме испаѓале во ваш интерес, не во ваш интерес, туку како претседавач да дојдеме да гласаме за било кој законски проект дали ќе гласаме позитивно или негативно.

Во дадениот момент ако е идеата да се држите до принципи заради тоа што не треба да се дискутира за двете општини Облешево и Чешиново, мислам дека правиме грешка. Правиме грешка затоа што сме сведоци дека е блокирана источната магистрала и таму недолжни луѓе од Берово, Делчево, болни,

изнемоштени кои треба да патуваат. Сега буквально се води инает, се води тивка војна помеѓу Облешево и Чешиново.

Дајте да отвориме расправа, една принципиелна расправа, да ја советуваме Владата да ги признае двете општини и да се реши тој проблем. Недолжни од Берово, Пехчево, не можат да патуваат.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Ова не е процедурално.

СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ:

Тое е поентата да отвориме расправа.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

На 15 февруари имам закажано седница, подгответе информација и ќе ја отвориме таа расправа што вие ја барате. Сега е сосема друг тип на точка на дневен ред. Ве молам, ако требаше да се води расправа, тоа му го реков на господинот Коце Трајановски од опозицијата немаше никој за да евентуално добие во време.

Се извинувам точно се кажа, а ме знаете дека започнувам точно кога ќе кажам.

Со тоа завршува секакви процедурални дискусиии.

Повелете господине Караџоски, процедурално.

ЖАРКО КАРАЏОСКИ:

Господине претседателе, не би сакал сега да ви го читам Деловникот, се додека има пријави за процедурално, не можете да ги прекинете, значи треба согласно Деловникот да ги сослушате.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Само тоа да биде процедурално, а не да се води расправа.

ЖАРКО КАРАЏОСКИ:

Вака претседателе. За да излеземе од овој ќор сокак кој го направивте, предлагам од име на пратеничките групи да седнеме координаторите, а имате обичај вие тоа да го правите како претседател, да седнеме заедно со вас и да излеземе од оваа состојба. Ќе ви кажам зошто.

Пред нас ќе доаѓаат закони за кои ќе треба да се седне и да се договора и разговара. Да не се држиме строго до принципите, главната проблематика настана, вие убаво кажавте давам половина час пауза, за тоа време да се подели амандманот. Меѓутоа, амандманот во времето кога вие ја отворивте расправата се уште беше на потпишување од службите. Значи, нам ни е ускратено правото и на предлагачот и на сите нас овде да дискутираме затоа што амандманот битно ја менува содржината на законот, а да не зборуваме дека станува збор за предлагач.

Заради тоа, да не правиме гужва, најлесно е на овој начин да се излезе, но ќе направите една состојба која утре ќе се рефлектира.

Значи, одиме на Пратеничката група на ВМРО-Народна барам, заедно со другите координатори да седнеме и со вас како претседател да најдеме заеднички јазик како да излеземе од оваа состојба затоа што не е во ред да ја прекинете седницата на овој начин. Благодарам.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Повелете господине Стаменков, процедурално.

ВАНЧО СТАМЕНКОВ:

Благодарам претседателе, вие многу ме спомнувате мене што се сум направил за ова кратко време. Морам да ви кажам дека јас како пратеник сум се јавил во пратеничката група да се изготви амандманот. На друго место не знам каде да се јавам во Собранието за да се изготви амандманот.

Службите кои соработуваат со пратеничката група требало да го изготват амандманот на време. Амандмнот беше даден за изготвување во пратеничката

група уште кога дојдов на седницата, со самото мое доаѓање пред 11,00 часот. Зошто не е изготвен, затоа побарај половина час пауза затоа што мислев дека е готов амандманот само да се подели за тој половина час.

Сега, вие како претседател не можете да затворите расправа, ако предлагачот не се присутен во Собранието.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Тоа го објасниме господине Стаменков.

Повелете господине Трајановски имате процедурално.

КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ:

Благодарам претседателе.

Рековте дека можеле да бидат барем од опозицијата за да говорат додека се изготви амандманот. Само пак би сакал да ви потенцирам уште еднаш и првиот пат реков дека не може да се говори доколку предлагачот не е присутен тутка инаку на кого би говореле. На сами себе, не е во ред.

Затоа и јас би барал координација, да седнеме со координаторите на пратеничките групи да се договориме како да излеземе од ова. Ако не ќе барам пауза за да се разреши случајот.

ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ:

Господине Трајановски, вие да станевте и земевте збор и да кажевте сакам предлагачот да биде присутен, бидејќи сакам нешто да му кажам, тогаш јас ќе го причекав предлагачот. Но, никој не се јави кога побарај дали некој бара збор.

Сепак давам 15 минути за координација во Охридската сала.

(Пауза од 13,41 до 13,53 часот).

(По паузата)

Молам, службите да го утврдат бројот на присутните пратеници во салата.

Во салата се присутни 53 пратеника, за 10 минути ако не се собере кворум, ќе ја прекинам седницата.

Благодарам, сега се присутни 62 пратеника.

Значи, го затворив претресот и на Собранието му предлагам да го усвои следниот заклучок:

Собранието го усвојува Предлогот за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Ве повикувам да гласаме.

Во салата се присутни 62 пратеника, 60 гласале, 5 за, 1 воздржан, 54 против.

Констатирам дека заклучокот не е усвоен.

Минуваме на точката 35 - Предлог за донесување на закон за амнестија, со Предлог на закон.

Морам да ве известам, за да се објасниме, бидејќи ништо не беше јасно и за јавноста, ние никогаш не сме почнувале точка на дневен ред без претставник односно без предлagaч.

Сме имале расправа без предлagaч ако пратеникот кој дискутира барал или не сакал или не му било потребно предлagaчот да биде присутен.

Овде не гледам предлagaч, спрема тоа оваа точка ќе ја оставам за подоцна.

Минуваме на точката 36 - Барање за давање автентично толкување на член 95 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" број 5/2002), поднесено од градоначалникот на општина Штип.

Барањето и Извештајот на Законодавно-правната комисија ви се доставени.

Отворам претрес.

Молам, кој бара збор? (Никој)

Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и на Собранието му предлагам да го усвои следниот заклучок:

1. Собранието на Република Македонија констатира дека барањето за давање автентично толкување на член 95 од Законот за локална самоуправа,

поднесено од градоначалникот на општина Штип не е оправдано и нема потреба од давање автентично толкување на овој член од причините содржани во Извештајот на Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија.

2. Овој заклучок заедно со Извештајот на Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да се достави до градоначалникот на општина Штип.

Предложениот заклучок го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Гласале 56 пратеника, а во салата се присутни 63 пратеника, 54 гласале за, 1 воздржан, 1 против.

Констатирам дека Собранието го усвои предложениот заклучок.

Овде ја затворам денешната сесија, за продолжението на оваа седница ќе бидете дополнително известени.

Благодарам.

(Седницата прекина со работа во 14,11 часот.)